

## конкурс за доделување стипендии

1. Општина Делчево ќе додели 6 стипендии на редовни одлични ученици од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево од II, III и IV година, во учебната 2018/2019 година, кои ги исполнуваат следните услови:

1.1. Редовни одлични ученици од II, III и IV година во учебната 2018/2019 година, со континуиран просечен одличен успех од 4.50 до 5.00 и со примерно поведење

1.2. Ученици чии родители се невработени, со ниски месечни примања или приматели на социјална помош.

**Комисијата за доделување на ученички стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 6 (шест) стипендии од точка 1 на конкурсот:**

1.1.1 Континуиран просечен одличен успех (4.50 до 5.00)

- континуиран одличен успех (5.00)-30 бода
- континуиран одличен успех ( од 4.50 до 4,99)- 25 бода

1.1.2. Против ученикот да нема изречено никаква педагошка мерка (вкупно 10 бода)

- примерно поведење (до 10 неоправдани изостаноци)-10 бода
- за секој неоправдан вкупниот број на претходно освоените бодови се намалува за

0,5 бода.

### **1.2.1 Семејно-материјалната положба на ученикот**

За овој критериум се утврдени следните подкритериуми:

- Семејство без никакви примања-60 бода;
- Семејство со примања до 3.100,00 денари по член на семејство - 55 бода;
- Семејство со примања од 3.101,00 до 4.600,00 денари по член на семејство - 50 бода
- Семејство со примања од 4.601,00 до 6.100,00 денари по член на семејство - 45 бода;

## **2. Општина Делчево ќе додели 6 (шест) стипендии на ученици од СОУ „М.М.Брицо“, Делчево кои постигнале особено висок успех во учењето, кои ги исполнуваат следните услови:**

2.1 Редовни ученици од II, III и IV година во учебната 2018/2019 година, со континуиран просечен одличен успех од 5.00 и со примерно поведение

2.2. Ученици кои освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено прво, второ или трето место на државни или регионални натпревари.

**Комисијата за доделување на ученички стипендии ги утврди следните критериуми со бодови, за доделување на 6 (шест) стипендии од точка 2 на**

**конкурсот:**

**2.1.1 Континуиран одличен успех ( 5.00)**

- континуиран одличен успех (5.00)-50 бода

**2.1.2 Против ученикот да нема изречено никаква педагошка мерка (вкупно 10 бода)**

- примерно поведение (до 10 неоправдани изостаноци)-10 бода
- за секој неоправдан вкупниот број на претходно освоените бодови се намалува за 0,5 бода.

**2.2.1 Освоени награди во поединечна категорија на државни или регионални натпревари организирани од лиценцирани институции од МОН или Биро за развој на образованието.**

За овој критериум се утврдени следните подкритериуми:

- за освоено прво место во поединечна категорија на државен натпревар – 40 бода
- за освоено второ место во поединечна категорија на државен натпревар – 35 бода
- за освоено трето место во поединечна категорија на државен натпревар – 30 бода
- за освоено прво место во поединечна категорија на регионален натпревар – 25 бода
- за освоено второ место во поединечна категорија на регионален натпревар – 20 бода
- за освоено трето место во поединечна категорија на регионален натпревар – 15 бода

## **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ**

### **За доделување на ученички стипендии од точка 1 на конкурсот**

1. [Барање за доделување на ученичка стипендија \(Архива на Општина Делчево и интернет страница: \[www.delcevo.gov.mk\]\(http://www.delcevo.gov.mk\)\)](#)

2. Фотокопија од свидетелства за претходни години;

3. Потврда за остварена плата за вработените членови на семејството за месец Октомвр и 2018

година или за последниот месец од 201

8

година за кој е земено плата;

4. Потврда за редовен ученик/студент за членовите на семејството кои се ученици или студенти;

5. Потврда за невработените членови на семејството од Агенцијата

за вработување;

6. Потврда од Центарот за социјални работи доколку некој член е корисник на социјална или постојана парична помош;

7. [Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на](#)

[кандидадот и членовите на неговото потесно семејство\(Архива на Општина Делчево и интернет страница:delcevo.gov.mk\)](#)

8. [Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците\(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk\)](#)

## **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ**

### **За доделување на ученички стипендии од точка 2 на конкурсот**

1. [Барање за доделување на ученичка стипендија за ученици кои постигнале особено висок успех во учењето \(Архива на Општина Делчево и интернет страница:www.delcevo.gov.mk\)](#)

2. Фотокопија од свидетелства за претходни години;

3. Фотокопија од дипломи за освоени награди во поединечна категорија

4. [Изјава потпишана од родител/старател за обработка на личните податоци на кандидадот и членовите на неговото потесно семејство\(Архива на Општина Делчево и интернет страница:delcevo.gov.mk\)](#)

5. [Изјава од родител/старател за веродостојност на податоците\(Архива на Општина Делчево и интернет страница: www.delcevo.gov.mk\)](#)

□□

### **Постапка за доделување на ученички стипендии**

1. Сите потребни документи се поднесуваат до Архива на Општина Делчево, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот или по пошта на адреса:

**Општина Делчево, ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, со назнака „за □ ученички стипендии за одлични ученици“ □  
за ученици кои конкурираат за точка 1 од конкурсот и со назнака „ за ученички стипендии за ученици со особен успех, за ученици кои конкурираат за точка 2 од конкурсот  
;**

2. Доставените документи по Конкурсот ги разгледува Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Делчево;

3. Некомплетните документи или документите доставени по истекувањето на конкурсниот рок, нема да бидат разгледани;

4. Висината на стипендиите од точка 1 од конкурсот ќе изнесува 1.000 денари месечно, а висината на стипендијата од точка 2 од конкурсот ќе изнесува 1.500 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци почнувајќи од месец Јануари 2018 година;

5. Стипендиите се неповратни;

6. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето а рокот за пријавување е од 23.11.2018 година до 08.12.2018

година;

7. Конкурсот ќе се објави на Огласната табла во Општина Делчево, СОУ „М.М.Брицо,, Делчево, регионалните медиуми и интернет страницата на Општина Делчево [www.delchevo.gov.mk](http://www.delchevo.gov.mk)

**ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО  
КОНКУРСНА КОМИСИЈА**